

Marisol panthenol спреј раствор за нос 50 ml е (изотоничен раствор на морска сол со Ca -D- pantotenat)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПОТРЕБА

Почитувани пациенти,

Ве молиме пред употреба внимателно да го прочитате ова упатство, бидејќи тоа содржи битни информации за употреба на медицинското средство Marisol panthenol спреј. После читањето, упатството немојте да го фрлате, бидејќи можеби некои податоци повторно ќе сакате да ги прочитате. Доколку имате нејасноти или Ви се потребни дополнителни информации за ова медицинско средство, обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт.

Состав:

1 ml спреј содржи 20 mg Ca-D-pantotenat, 9 mg морска сол. Растворувач: прочистена вода. Содржи конзерванс: бензалкониум хлорид 0.1 mg/ml.

Кога делува и за кого е наменет Marisol panthenol спреј?

Marisol panthenol спреј раствор за нос е изотоничен раствор на морска сол збогатен со калциум-D-пантотенат. Наменет е за лица со отежната физиолошка функција на носната слузокожа, како и за одржување на секојдневна хигиена на носните канали. Marisol panthenol растворот ја враќа природната влажност на носната слузокожа, способноста за самопочистување и нормална продукција на слуз која ја штити од сушење и механички дразби (дим, прашина, итн). Растворот е збогатен со калциум-D-пантотенат кој го подобрува процесот на епителизација при иритирана и оштетена носна слузокожа. Со редовно испирање на носните канали, неколку пати дневно, се намалува можноста за инфекција на горните дишни патишта.

Кога се користи Marisol panthenol спреј?

- за секојдневна хигиена на нос
- за подобрување на епителизација на оштетена носна слузокожа (после примена на вазоконстриктори)
- кај лица со непроодни дишни патишта, вирусни настинки и кивавица од алергиско потекло, кај сува и надразнета носна слузокожа чија нормална физиолошка функција е пореметена.
- кај лица склони кон сушење на слузокожата на дишните патишта, при патувања и престој во простории со централно греење или клима уреди.
- непосредно пред употреба на капки за нос, како би се испрала носната шуплина и овозможило подобар контакт на лекот со носната слузокожа.
- при иритација на кожата околу носот после често користење на влажни марамици.
- после пирсинг

Како се употребува Marisol panthenol спреј?

Возрасни и деца над една година: неколкупати дневно 1-2 вбризгувања во секоја ноздрва.

Деца помали од една година: 1 вбризгување во секоја ноздрва, неколку пати дневно.

Пред првата употреба одстранете го заштитниот прстен од пластичниот распрскувач. Шишето држете го во вертикална положба. Одстранете го заштитниот поклопец и неколку пати притиснете ја пумпата додека не излезе првиот млаз на спреј. Врвот на носната пумпа вовлечете го во ноздрва, а потоа притиснете ја пумпата. При тоа, шишето држете го исправено, а главата не ја навалувајте назад. За време на распрснувањето на спрејот полека вдишете преку нос. После користењето, врвот на пумпата исперете го со млаз чиста вода. Вратете го заштитниот поклопец.

Што уште треба да знаете за Marisol panthenol спреј и кога не треба да се користи?

Marisol panthenol спреј по состав, концентрација и рН вредност одговара на физиолошките вредности. Поради овие карактеристики Marisol panthenol спреј има одлична подносливост (не пецка и не ја иритира носната слузокожа дури ни кога е воспалена - тогаш носната слузокожа е посебно осетлива).

При препорачаната употреба на Marisol panthenol спреј не се очекуваат несакани ефекти.

Не постојат посебни мерки на претпазливост за користење на Marisol panthenol спреј.

Нема достапни податоци за штетноста од примена на Marisol panthenol спреј во текот на бременост и доење.

Marisol panthenol спреј може да го користат деца и возрасни.

Сепак, во ретки случаи кај преосетливи лица можна е алергиска реакција. Реакцијата е блага и по правило се повлекува по престанокот од употреба на препаратот.

Сега вратете се на составот на Marisol panthenol спреј и уште еднаш прочитајте го.

Доколку знаете дека сте алергични на некои од состојките во Marisol panthenol спреј, немојте да го употребувате.

Доколку во текот на примената се јави алергиска реакција (оток, пецкање, болка, отежнато дишење преку нос), немојте да кревате паника. Прекинете со употреба на Marisol panthenol спреј и обратете се кај вашиот лекар или фармацевт.

Прочитајте го и ова:

Не голтајте.

Деца не би требало да го користат препаратот без надзор на возрасен.

Од хигиенски причини секое лице би требало да има свое шише.

Производот користете го само во оригинално пакување.

Неправилната употреба може да има штетни последици.

Чување:

Чувајте на температура до 25° C. Вон дофат на деца.

Рок на употреба:

3 години од датумот на производство.

После првото отварање производот може да се користи најдолго шест недели.

Пакување:

Пластично шише со 50 ml раствор и дозирна назална пумпа.

Произведувач:

Есенса д.о.о.

Слободна зона Белград

Вилине воде бб

www.esensa.rs

Датум на последна ревизија на упатството за употреба на медицинското средство:

Увозник и дистрибутер:

Септима д.о.о.е.л.

Сава Ковачевиќ 13 бр.9 Скопје тел.02 30 60 175

СЕ знак